



Податоци за Корисникот на картичката

Име и презиме _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Име и презиме на Корисникот на латиница, но да не содржи повеќе од 20 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Функција _____

Адреса на живеење _____

ЕМБГ _____

Број на л.к., датум и место на издавање _____

Број на пасош , датум и место на издавање _____

Телефон (дом.) _____ Телефон (раб.) _____

Мобилен телефон _____ e-mail _____

Број на приватна MasterCard® картичка издадена од Комерцијална Банка АД Скопје (доколку има) _____

ИЗЈАВА

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- наведени податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информирам Банката,
- сум информиран дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правилата на Банката за заштита на личните податоци,
- сум согласен моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката и на трети лица врз основа на склучен договор со Банката,
- сум информиран за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката,
- информиран сум за условите на кредитната картичка кои ги прифаќам,
- ќе ги платам трошоците направени со употребата на картичката, доколку тоа не го стори правното лице во одредениот рок.

Потпис на Корисник

Скопје, _____

За Банката:

Забелешка